



СЛУЖБА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно на хрватскоерпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебна издања: 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 16 септември 1964

БЕОГРАД

БРОЈ 37

ГОД. XX

Цена на овој број е 120.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2500.— дин., а за странство 3.500 динара. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 50-331, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

524.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА СЕЗОНСКО ПОКАЧУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЈАГЛЕНОТ

1. Рудниците на јаглен можат цените по кои го продавале јагленот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ги зголемат по исклучок за 5%. Ова зголемување на цените се однесува на сите количини јаглен што рудниците на јаглен ќе ги испорачат од 1 ноември 1964 година до 31 март 1965 година.

2. Поблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот секретар за општи стопански работи.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 139
12 септември 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

525.

Врз основа на членот 108 став 1 и чл. 138 и 142 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/64), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКО-ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ ПРИ РАБОТАТА НА ПОВРШИНСКИТЕ ОТКОПИ НА ЈАГЛЕН, МЕТАЛНИ И НЕМЕТАЛНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Во Правилникот за техничко-заштитните мерки при работата на површинските откопи на јаглен, метални и неметални минерални сировини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/61) називот на правилникот се менува и гласи:

„Правилник за техничките мерки и за заштитата на работа при работата на површинските откопи на јаглен, метални и неметални минерални сировини“.

Член 2

Во членот 1 на правилникот зборовите: „о техничко-заштитни мерки“ се заменуваат со зборовите: „о техничките мерки и о заштита на раду“.

Член 3

Во членот 2 ставот 2 се брише.

Член 4

Во членот 3 по зборот: „обухваќене“ зборот: „технички“ се брише.

Член 5

Во Прописите за техничко-заштитните мерки при работата на површинските откопи на јаглен, метални и неметални минерални сировини (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/61) што се составен дел на правилникот од членот 1 на овој правилник, називот на прописите се менува и гласи:

„Прописи за техничките мерки и за заштитата на работа при работата на површинските откопи на јаглен, метални и неметални минерални сировини“.

Член 6

Во членот 1 став 1 на прописите зборовите: „техничко-заштитне мере“ се заменуваат со зборовите: „техничке мере и заштита на раду“.

Ставот 2 се брише.

Член 7

По членот 1 се додава нов член 1а, кој гласи:

„Отварање (откривање) лежишта корисне минералне супстанции и њено добијање, као и радови на реконструкцији површинских откопа или њихових делова, могу се вршити само на основу одобреных пројектата и планова радова (чл. 61, до 67. Основног закона о рударству).“

У одобреных пројектима и плановима, као и у шемама, морају бити решена питања откривања лежишта, метода откопавања, остављања сигурносних стубова, локације и уређења јаловишта, минирања, транспорта и мера колективне и личне заштите радника и сигурности погона.“

Член 8

Во членот 9 зборовите: „прописи о хигијенско-техничким заштитним мерама“ се заменуваат со зборовите: „прописи о техничким мерама и о заштити на раду“.

Член 9

Во членот 12 се додава нов став 2, кој гласи: „О обустави рада управник површинског откопа дужан је одмах обавестити надлежни орган рударске инспекције и инспекције рада.“

Член 10

Во членот 13 став 3 зборовите: „чланом 87. став 2. Закона о рударству“ се заменуваат со зборовите: „чланом 74. став 2. Основног закона о рударству“.

Член 11

Во членот 18 став 2 на крајот точката се заменува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „ако“

рударска организација постави такав захтев и поднесе потребну техничку документацију.“

Член 12

Во членот 20 став 1 по зборот: „лице“ се додаваат зборовите: „од стране управника површинског откопа“.

Член 13

Во членот 54 став 1 зборовите: „Рударски инспекторат може одобрити“ се заменуваат со зборовите: „Управник површинског откопа, у согласности са главним техничким руководиоцем рударске организације може одредити“, а зборовите: „и ревидираиот“ се бришат.

Член 14

Во членот 89 помеѓу ставот 2 и ставот 3 се става наслов: „Члан 90.“, така што ст. 3, 4 и 5 на членот 89 да сочинуваат член 90.

Член 15

Во членот 8 зборовите: „са рударским инспекторатом“ се заменуваат со зборовите: „са органом рударске инспекције и инспекције рада“.

Во членот 18 став 2, членот 24 став 3, членот 25 став 1, членот 29 ст. 1 и 5 и членот 34 зборовите: „рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „орган рударске инспекције по прибављању мишљења органа инспекције рада“.

Во другите одредби зборовите: „рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада“.

Член 16

Во членот 115 став 2 зборовите: „орган управе средског народног олбора“ се заменуваат со зборовите: „средски орган управе“.

Член 17

По членот 117 се додава нова глава IX со членот 118, кои гласат:

„IX. Надзор од стране органа рударске инспекције и инспекције рада.

Члан 118.

Органи рударске инспекције врше надзор над применом одредаба чл. 1а, 3, 8, 11, до 13, 16, 18, 24, 25, 29, 32 и 34. ових прописа.

Органи инспекције рада врше надзор над применом осталих одредаба ових прописа.“

Член 18

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-310/68-64
3 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

526.

Вз основа на членот 108 став 1 и чл. 138 и 142 од Основниот закон за дударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/64), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РУДАРСКИТЕ ПОДЗЕМНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при рударските подземни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/63) називот на правилникот се менува и гласи:

„Правилник за техничките мерки и за заштитата на работа при рударските подземни работи“.

Член 2

Во членот 1 од правилникот зборовите: „хигиенско-техничке заштитне мере одреѓене Техничким прописима о хигиенско-техничким заштитним мерама при рударским подземним радовима“ се заменуваат со зборовите: „техничке мере и мере заштите на раду одреѓене Прописима о техничким мерама и о заштити на раду при рударским подземним радовима“.

Член 3

Во членот 2 став 1 зборовите: „Техничких прописа о хигиенско-техничким заштитним мерама“ се заменуваат со зборовите: „Прописа о техничким мерама и о заштити на раду“.

Во ставот 2 зборовите: „рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада, у согласности са органом рударске инспекције“.

Член 4

Во Техничките прописи за хигиенско-техничките заштитни мерки при рударските подземни работи (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63), кој е составен дел на правилникот од членот 1 на овој правилник, називот на прописите се менува и гласи:

„Прописи о техничким мерама и о заштити на раду при рударским подземним радовима“.

Член 5

Во членот 12 став 2 на прописите по зборот: „искусни“ запирката се брише, а зборовите: „одважни и доволно јаки“ се заменуваат со зборовите: „и поуздани“.

Член 6

Во членот 15 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „или од њега овлашћено стручно лице“.

Член 7

Во членот 20 по зборот: „погона“ се брише запирката и се додаваат зборовите: „или од њега овлашћеног лица“.

Член 8

Во членот 22 ст. 1 и 3 зборовите: „према упутству рударског инспектората“ се бришат.

Член 9

Во членот 33 став 1 зборовите: „само ако се разболи или повреди,“ се заменуваат со зборовите: „изузетно из оправданих разлога а по предходној дозволи надзорног органа,“.

Член 10

Во членот 34 точка 2 по зборот: „прописаних“ се додаваат зборовите: „и наређених“.

Член 11

Во членот 35 став 2 по зборот: „наређењу“ се додаваат зборовите: „или одобрењу“.

Член 12

Во членот 57 став 1 по зборот: „предузимати“ се додаваат зборовите: „све потребне“.

Член 13

Во членот 97 ставот 3 се брише.

Член 14

Во членот 98 ставот 2 се брише.

Член 15

Во членот 108 став 5 зборовите: „ван јамских просторија којима се врши превоз материјала и крећу људи,“ се заменуваат со зборовите: „у јами којима се не врши превоз материјала и којима се не крећу људи“.

Член 16

Во членот 114 став 1 по зборот: „погона“ се додаваат зборовите: „или од него овлашћено лице“

Член 17

Во членот 150 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Превоз људи челичним чланкастим транспортерима дозволен је само уз посебне сигурносне уређаје и мере, по одобрењу органа инспекције рада.“

Член 18

Во членот 155 став 4 по зборот: „јами“ точката се заменува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „с тим да код локомотива на нафту није дозвољена употреба ручне светиљке са отвореним пламеном.“

Член 19

Во членот 159 став 1 на крајот се додава нова реченица: „Како приколица може послужити и празан вагонет.“

Член 20

Во членот 194 став 1 на обете места зборовите: „на њима“ се заменуваат со зборовите: „на тим навозиштима“.

Член 21

Во членот 198 се брише ставот 2.

Член 22

Членот 212 се брише.

Член 23

Во членот 272 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „и налазе уписивати у евиденцију уређаја за гашење пожара“.

Член 24

Во членот 295 став 2 на крајот се додава нова реченица: „Ако су каишеви израђени од материјала који може проузроковати статички електрицитет, треба предузети одговарајуће сигурносне мере да се спречи опасност експлозије.“

Член 25

Во членот 328 став 2 по зборот: „гасова“ зборот: „и“ се заменува со зборот: „или“.

Член 26

Во членот 349 став 3 зборот: „бензинске“ се брише.

Член 27

Во членот 354 став 5 зборовите: „одобрен од рударског инспектората“ се заменуваат со зборовите: „предат на увид органу инспекције рада“.

Член 28

Во членот 384 став 2 зборот: „појавио“ се заменува со зборовите: „појавило самозапаљење или“.

Член 29

Во членот 403 став 3 на крајот точката се заменува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „узимајући у обзир и опасности које могу настати услед неблаговременог затварања пожара.“

Член 30

Во членот 419 точка 3 зборовите: „рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада и орган рударске инспекције“.

Член 31

Во членот 433 став 2 по зборот: „стубова“ се става запирка и се додаваат зборовите: „ако нису пројектима из члана 3 ових прописа одређени“.

Член 32

Во членот 437 зборовите: „рударском инспекторату“ се заменуваат со зборовите: „органу инспекције рада и органу рударске инспекције“.

Член 33

Во членот 476 став 3 зборовите: „електроенергетског инспектората“ се заменуваат со зборовите: „органа инспекције рада и електроенергетске инспекције“.

Член 34

Во членот 532 се брише ставот 3.

Член 35

Во членот 534 се брише ставот 4.

Член 36

Во членот 50, членот 98 став 1, членот 116 став 4, членот 472 став 1, членот 475 став 1 и членот 476 ст. 1 и 2 зборовите: „рударски инспекторат“ во различни падежи се заменуваат со зборовите: „орган рударске инспекције“ во соодветен падеж.

Во членот 433 став 2 зборовите: „рударским инспекторатом“ се заменуваат со зборовите: „органом инспекције рада, коју сагласност орган инспекције рада даје по прибављању мишљења органа рударске инспекције“.

Во сите други одредби зборовите: „рударски инспекторат“ во различни падежи се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада“ во соодветен падеж.

Член 37

Во членот 2 зборовите: „члан 107. тачка 2. Закона о рударству“ се заменуваат со зборовите: „члан 90. тачка 2. Основног закона о рударству“.

Во членот 3 став 1 зборовите: „чл. 76. до 80. Закона о рударству“ се заменуваат со зборовите: „чл. 61. до 67. Основног закона о рударству“.

Во членот 3 став 3 зборовите: „чл. 87. до 91. Закона о рударству“ се заменуваат со зборовите: „чл. 74. до 76. Основног закона о рударству“.

Во членот 10 став 2 зборовите: „члан 113. Закона о рударству“ се заменуваат со зборовите: „члан 96. Основног закона о рударству“.

Во членот 23 став 1 зборовите: „члан 107. тачка 7. Закона о рударству“ се заменуваат со зборовите: „члан 90. тачка 7. Основног закона о рударству“.

Во членот 27 став 1 зборовите: „члана 114. Закона о рударству“ се заменуваат со зборовите: „члана 97. Основног закона о рударству“.

Во членот 27 став 2 зборовите: „чл. 109, 112. и 113. Закона о рударству“ се заменуваат со зборовите: „чл. 92, 95. и 96. Основног закона о рударству“.

Во членот 48 став 1 зборовите: „члан 78. Закона о рударству“ се заменуваат со зборовите: „члан 65. Основног закона о рударству“.

Член 38

Во сите одредби зборовите: „ових техничких прописа“ се заменуваат со зборовите: „ових прописа“.

Во сите одредби зборовите: „хигијенско-техничке заштитне мере“ се заменуваат со зборовите: „мере заштите на раду“.

Член 39

По членот 576 се додава нова глава XVIII, со членот 577, кои гласат:

„XVIII. Надзор органа рударске инспекције и инспекције рада“

Члан 377.

Надзор над применом одредаба члана 3, члана 12, став 1, чл. 39. до 41, члана 43, члана 48, став 1. и чл. 50, 66, 97, 98, 116. и 472. до 476. ових прописа врше органи рударске инспекције.

Надзор над применом осталих одредаба ових прописа врше органи инспекције рада.“

Член 40

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-310/65-64
3 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

527.

Врз основа на членот 108 став 1 и членот 138 и 142 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/64), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија пропишува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ
МЕРКИ ПРИ РАБОТИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА НАФТА И ЗЕМНИ ГАСОВИ
СО ДЛАБИНСКИ ДУПНАТИНИ**

Член 1

Во Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работите на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со длабински дупнатини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/60) називот на правилникот се менува и гласи:

„Правилник за техничките мерки и за заштитата на работа при истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со длабински дупнатини“.

Член 2

Во членот 1 зборовите: „хигиенско-техничките заштитни мерки“ се заменуваат со зборовите: „техничките мерки и заштитата на работа“.

Член 3

Во членот 2 зборовите: „хигиенско-технички заштитни мерки“ се заменуваат со зборовите: „технички мерки и мерки за заштита на работа“.

Член 4

Во членот 3 став 1 зборовите: „рударскиот инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „органот на рударската инспекција во два примерка“.

Ставот 4 се брише.

Член 5

Во членот 8 став 2 зборовите: „мора да ја испита стручњак определен од страна на рударскиот инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „мора да ја испита стручна установа односно комисија (член 107 ст. 3 до 5 од Основниот закон за рударството)“.

Член 6

Во членот 26 став 1 зборовите: „мора да ги испита електротехнички стручњак определен за тоа од страна на рударскиот инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „мора да ги испита стручна установа односно комисија (член 107 ст. 3 до 5 од Основниот закон за рударството)“.

Член 7

Во членот 46 став 2 реченицата: „За ова испитување претпријатието мора благовремено да го изве-

сти рударскиот инспекторат, кој може да испрати свој инспектор заради присуствување на испитувањето.“ се брише.

Член 8

Во членот 86 став 3 зборовите: „органот на управата на околинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „околинскиот орган на управата“.

Член 9

Во членот 89 зборовите: „рударскиот инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „органот на рударската инспекција, по прибавување на мислење од органот на инспекцијата на трудот“, а зборовите: „со органот на управата на околинскиот народен одбор“ се заменуваат со зборовите: „со околинскиот орган на управата“.

Член 10

Членот 91 се менува и гласи:
„Надзор над применувањето на одредбите на чл. 2, 3, 5, 6, 45, 47, 49, 57, 63, 80 и 89 од овој правилник вршат органите на рударската инспекција.“

Надзор над применувањето на другите одредби од овој правилник вршат органите на инспекцијата на трудот.“

Член 11

Членот 92 се брише.

Член 12

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-310/67-64
3 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

528.

Врз основа на членот 108 став 1 и чл. 138 и 142 од Основниот закон за рударството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/64), во согласност со сојузниот секретар за труд, сојузниот секретар за индустрија пропишува

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПРЕВОЗОТ
НА ЛУЃЕ И МАТЕРИЈАЛИ ПО ОКНАТА НА
РУДНИЦИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за Техничките прописи за превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61) називот на правилникот се менува и гласи:

„Правилник за техничките мерки и за заштитата на работа при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците“.

Член 2

Во чл. 1 и 2 од правилникот зборовите: „Техничким прописима о превозу људи и материјала окнима рудника“ се заменуваат со зборовите: „Прописима о техничким мерама и о заштити на раду при превозу људи и материјала окнима рудника“.

Член 3

Во членот 2 зборовите: „Правилника о хигиенским и техничким заштитним мерама при рударском подземном раду („Службени лист ФНРЈ“, бр. 55/47 и 7/48)“ се заменуваат со зборовите: „Прописима о техничким мерама и о заштити на раду при рударски подземним радовима (Додатак „Службеног листа ФНРЈ“, бр. 9/63 и „Службени лист СФРЈ“, бр. 37/64)“.

Член 4

Членот 4 од правилникот се брише.

Член 5

Во Техничките прописи за превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61), кои се составен дел од правилникот од членот 1 на овој правилник, називот на прописите се менува и гласи:

„Прописи за техничките мерки и за заштитата на работа при превозот на луѓе и материјали по окната на рудниците“.

Член 6

Во членот 2 на прописите по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Један примерак техничког елабората из става 2 овог члана орган рударске инспекције доставиће надлежном органу инспекције рада.“

Член 7

Во членот 3 став 1 на крајот точката се заменува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „с тим да у комисију која врши преглед улази и представник органа инспекције рада.“

Член 8

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Орган инспекције рада забраниће превоз луѓи окном, кад утврди да извозно постројење или уређаји за превоз луѓи више не пружају потребну сигурност.“

Во ставот 2 зборовите: „рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „надлежни орган инспекције рада“.

Член 9

Во членот 9 став 2 по зборот: „морају“ се додаваат зборовите: „одговарати југословенском стандарду и“.

Во ставот 3 по зборот: „хваталки“ се става запирка и се додаваат зборовите: „ако је извозни кош снабдевен хваталкама.“

Член 10

Во членот 11 став 1 зборовите: „могу издржати“ се заменуваат со зборовите: „морају издржати најмање“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Ако извозни кошеви (скипови) немају хваталке, војице треба рачунати само на савијање. При томе се узима да се војице слободно наслањају на попречнице и да на нив у нивојој средини измеѓу попречница дејствује хоризонтална сила. Ова сила једнака је 1/12 тежине натовареног извозног коша материјалом, као и спојног прибора извозног ужета и доњег ужета ако га има. Ако се не врши превоз материјала, рачуна се са највећим оптерећењем коша људима. При прорачуну узима се дужина војице измеѓу средине двеју суседних попречница на које се војица наслања.“

Член 11

Во членот 16 став 1 на крајот точката се заменува со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „ако дозвољена напрезања нису позната (члан 19).“

Член 12

Во членот 19 по зборот: „важећим“ се додава зборот: „граѓевинским“.

Член 13

Во членот 21 став 1 зборовите: „На највишем делу слободне висине“ се заменуваат со зборовите: „У слободној висини“.

Член 14

Во членот 22 став 1 зборовите: „по правилу,“ и запирката пред нив се бришат.

Член 15

Во членот 23 став 2 зборовите: „до 30 см наниже од места на коме се налази у тренутку прекида ужета“ се заменуваат со зборовите: „до 50 см наниже од места на коме се налази патос коша, кад је кош ударио у одбојнике“.

Член 16

Во членот 29 став 1 по зборот: „прорачунавању“ се додаваат зборовите: „осовине бубњева или бобина“, а на крајот на ставот се додава нова реченица: „При прорачунавању осовине погонског котура Коере треба узети највећу силу која изазива клизање при спуштању терета, уместо силе насилног киданања једног ужета.“

Член 17

Во членот 52 став 2 по првата реченица се вметнува нова реченица која гласи: „Конструкција коша мора бити тако чврста, да кош може одолети удару у одбојнике.“

Член 18

Во членот 54 по ставот 6 се додаваат два нови става кои гласат:

„Одредбе овог члана не примењују се код извозних система са два или више извозних ужета.“

Код окана дубљих од 500 m орган рударске инспекције, у сагласности са органом инспекције рада, може одобрити да и при превозу са једним извозним ужетом кошеви (скипови) не морају имати хваталке, с тим што ће управник погона поопштртити контролу над вршењем испитивања и прегледа извозних ужета, спојног прибора и причвршћења ужета на бубањ.“

Член 19

Во членот 57 став 3 зборовите: „од конопље или коже“ се бришат, а на крајот точката се заменува со запирка и по тој се додаваат зборовите: „а ивице копче односно стезалки морају бити заобљене.“

Член 20

Во членот 59 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Ако се за нормативе из ст. 3. и 4. овог члана доноси југословенски стандард, примењиваће се нормативи тог стандарда.“

Член 21

Во членот 61 став 2 бројот: „0,04%“ се заменува со бројот: „0,06%“.

Член 22

Во членот 71 ставот 1 се менува и гласи:

„Пре монтирања новог доњег ужета мора се одсећи комад дужине најмање 1 m и испитати ради утврђивања чврстоће свих жица на затезање (члан 65. став 2. тачка 1).“

Член 23

Во членот 75 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„У оправданим случајевима може надлежни орган инспекције рада на основу претходног детаљног прегледа ужета извршеног од стране лица стручног за извозна ужета или овлашћених установа, одредити рокове дуже од 3 месеца за одсецање ужета и за испитивање одсечених делова.“

Член 24

Во членот 76 став 2 зборот: „спојних“ се заменува со зборот: „спољних“.

Член 25

Во членот 83 став 1 точката 1 се менува и гласи:

У члану 83. став 1. тачка 1. мења се и гласи:

„1) један ужетни котур; за извозно постројење Коеле један резервни уложак у жлеб погонског котура, ако је погонски котур израбен са улошком, а један резервни котур ако је погонски котур без улошка.“

Точката 5 се менува и гласи:

„5) два извозна ужета код постројења са бубњевима или бобинама, а једно извозно уже код извозног постројења Коеле, код извозног постројења са доњим ужетом — једно доње уже.“

Член 26

Во членот 102 став 4 зборовите: „које издаје рударски инспекторат“ се бришат.

Во ставот 5 на крајот се додава нова реченица: „У оправданим случајевима изнетке може одобрити надлежни орган инспекције рада.“

Член 27

Во членот 104 став 2 зборовите: „рударског инспектората“ се заменуваат со зборовите: „органа инспекције рада, уз претходно прибављено мишљење органа рударске инспекције“.

Во ставот 3 зборовите: „Рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „Орган инспекције рада“.

Член 28

Во членот 105 став 1 зборовите: „рударски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада, по прибављеном мишљењу органа рударске инспекције“.

Во ставот 2 на крајот се додаваат зборовите: „и надлежни орган инспекције рада“.

Член 29

Во членот 152 се додаваат пет нови ставови, кои гласат:

„Ако због начина дубљења окна није могуће изградити стално или привремено одељење за пролаз људи, према ставу 1. овог члана, могу се употребити покретне сигурносне челичне лестве, по правилу, са леђбраном на којима се радници могу извући помоћу витла са машинским погоном.

Лестве из става 2. овог члана треба да буду толико велике да се једним извлачењем лестава могу из окна извући сва лица која раде у окну.

Погонска енергија витла за извлачење лестава мора бити независна од погонске енергије извозне машине за извлачење материјала (ископине и др.).

Кочница витла мора имати најмање двоструку статичку сигурност у односу на највеће оптерећење које се може појавити при извлачењу лестава. Кочница мора кочити бубањ витла и точак предлежја и дејствовати при кретању полуге кочнице наниже.

Спој ужета и лестава мора имати најмање десетоструку сигурност у односу на њихово највеће статичко оптерећење, бити уређен као код извозних кошера и имати вретено које спречава окретање лестава.“

Член 30

Глава XVI со членот 153 се брише.

Член 31

Во членот 155 по зборот: „потребно“ заширката се заменува со точка, а зборовите: „осим за ужета (члан 59)“ се заменуваат со нова реченица: „За замену ужета потребно је одобрење органа инспекције рада.“

Член 32

По членот 155 се додава нова глава XIX со членот 156, кои гласат:

„XIX. Надзор од стране органа рударске инспекције и инспекције рада

Член 156.

Надзор над применом одредаба глава I до IX и XVIII ових прописа, уколико у тим одредбама није изричито одређена надлежност органа инспекције рада, врше органи рударске инспекције.

Надзор над применом одредаба глава X до XV ових прописа, уколико у тим одредбама није изричито одређена надлежност органа рударске инспекције, врше органи инспекције рада.

Орган инспекције рада дужан је најмање једном у три године, у сарадњи са органом рударске инспекције, извршити инспекцију целокупног извозног постројења и сигурносних уређаја за превоз људи окнима и контролу да ли се правилно примењују одредбе ових прописа. При вршењу надзора мора се проверити и то да ли лица која врше превоз људи познају прописе који се односе на њихов делокруг.“

Член 33

Во членот 58 став 2, членот 72 ст. 2 и 4, членот 75 ст. 1 и 2, членот 133 став 1 и членот 135 став 2 зборовите: „рударски инспекторат“ во различни падежи се заменуваат со зборовите: „орган инспекције рада“ во соодветен падеж.

Во другите одредби зборовите: „рударски инспекторат“ во различни падежи се заменуваат со зборовите: „орган рударске инспекције“ во соодветен падеж.

Член 34

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-310.66-64

3 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар за индустрија,
Филип Бајковиќ, с. р.

529.

Врз основа на точката 4 став 3 од Одлуката за попис и проценка на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29.64), во согласност со сојузниот секретар за индустрија, сојузниот секретар за општи стопански работи и со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СООБРАЌАЈОТ ШТО НЕ СЕ ПРОЦЕНЕТИ

1. Стопанските организации во сообраќајот и други стопански организации врз кои се пренесени основните средства што биле користени од органите на управата надлежни за работите на јавните патништа, луците, пристаништата и аеродромите, што вршат попис и проценка на определени основни средства врз основа на одредбите од Одлуката за попис и проценка на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети, ќе ја применуваат при пописот и проценката на тие основни средства посебната Номенклатура на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети, со ценовникот, нормативите на проценениот век на траењето и нормативите за уврдување на степенот на физичка истрошеност на тие основни средства (во понатамошниот текст: Номенклатурата), која е отпечатена во Додатокот на „Службен лист на СФРЈ“ и е составен дел од оваа наредба.

Како определени основни средства од ставот 1 на оваа точка се подразбираат основните средства наведени во точката 1 од Одлуката за попис и проценка на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети, и тоа: јавни патишта; тунели, галерии, мостови, вијадукти и надвозници на јавни патишта; оперативни брегџи, лукобрани и оперативни површини; изградени површини и земјишта на аеродроми.

2. Ако некои основни средства од точката 4 на оваа наредба или некои предмети што влегуваат во составот на тие основни средства не се опфатени со Номенклатурата од точката 1 став 1 на оваа наредба, ќе се применува номенклатурата на основните средства која е составен дел од Упатството за проценка на основните средства во стопанството, донесено од страна на Централната комисија за проценка на основните средства на 18 мај 1953 година и одобрено со Решението за одобрување Упатството за проценка на основните средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/53).

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат делови од номенклатурата на основните средства што е наведена во точката 2 од оваа наредба, доколку се однесуваат на определени основни средства на стопанските организации од точката 1 на оваа наредба.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 41-58/64-6

9 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Марин Цеглиќ, с. р.

530.

Врз основа на точката 7 од Одлуката за формирање на цените и за уплатување на разликите во цените за определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/64), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за формирање на цените и за уплатување на разликите во цените за определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/64) по точката 6 се додава нова точка 6а, која гласи:

„6а. Претпријатијата што произведуваат масло за јадење ќе ја уплатуваат разликата во цената од точката 2 став 1 под 4 од Одлуката и за маслото произведено по влегувањето во сила на таа одлука од сурово соино масло од увоз затечено на залихи на денот на пописот или затечено на пат на денот на пописот, како и за маслото што им е фактурирано од 15 септември 1964 година.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-3558/1

9 септември 1964 година
Белград

Сојузен секретар за
трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

531.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за определување посебна премија за семе од високородни сорти пченица и 'рж во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/64) во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И УСЛОВИТЕ ЗА ОСИЗВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНАТА ПРЕМИЈА ЗА СЕМЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ НА ПЧЕНИЦА И 'РЖ ВО 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации што се занимаваат со земјоделско производство (во понатамошниот текст: корисниците на премијата) ја остваруваат посебната премија од точ. 1 и 2 на Одлуката за определување посебна премија за семе од високородни сорти пченица и 'рж во 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) со поднесување барање за премија до филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство при која имаат жиро-сметка.

2. Кон барањето за посебна премија за семе од високородни сорти пченица од точката 1 на Одлуката корисниците на премијата ја прилагаат документацијата пропишана во точката 2 од Наредбата за примена на Одлуката за определување посебна премија за семе од високородни сорти пченица во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/64) и своја потврда која содржи податок за хектолитарската тежина на меркантилната пченица што ја презеле со замена.

Документацијата од ставот 1 на оваа точка корисниците на премијата ја прилагаат и кон барањето за посебна премија за семенска 'рж — од точката 1 на Одлуката.

3. Кон барањето за посебна премија од точката 2 на Одлуката корисниците на премијата прилагаат:

- 1) доказ за потеклото на семето;
- 2) своја потврда дека семето од високородни сорти на пченица односно семенска 'рж ја употребиле за сопствена сеидба во економската 1964/1965 година;
- 3) атест издаден од овластена установа за контрола на семе односно заверен препис од атестот;
- 4) пресметка на посебната премија.

Како доказ за потеклото на семето (семе од високородни сорти на пченица односно семенска 'рж) служи сопствена потврда ако е семето од сопствено производство, односно фактура ако е семето набавено за сеидбата во економската 1964/1965 година.

4. Како семе од високородни сорти на пченица се подразбира семе од сортите наведени во точката 3 на Наредбата за примена на Одлуката за определување посебна премија за семе од високородни сорти пченица во 1964 година.

Како семенска 'рж од точката 1 на Одлуката се подразбира семе од следните сорти 'рж: Pektus, Pektus tetraploidna, Natvan; Новосадска селекција и од други високородни сорти за кои се добива атест.

Посебна премија може да се одобри ако во атестот наведената сорта на семенска стока му одговара на називот на една од сортите на пченица од ставот 1 односно 'рж од ставот 2 на оваа точка.

5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за посебна премија во поглед на пресметувањето на премијата и документацијата е точно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 630-28 — Посебна премија за семе од високородни сорти на пченица и 'рж.

6. Корисниците на премијата се должни во своето книговодство да водат уредна и прегледна

евиденција за остварените посебни премии според одредбите на Одлуката и оваа наредба.

7. Посебната премија од точката 1 на Одлуката може да се исплатува само за семе од високородни сорти на пченица односно рж што е заменето за меркантилна пченица односно рж и испорачано до 30 ноември 1964 година заклучно.

8. Ако кон барањето за посебна премија се прилага препис од атест тој мора да биде потпишан од овластените лица и на него мора да има втиснат печат на корисникот на премијата.

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-443-169/64

3 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Игњолич, с. р.

532.

Врз основа на членот 17, во врска со членот 13 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/46 и 29/47), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТАТА

Се одобрува основањето и работата на Југословенската заедница за унапредување на заштитата при работата, според поднесените правила усвоени на основачкото собрание на Заедницата одржано на 17 јуни 1964 година во Белград.

Седиштето на Заедницата е во Белград, а дејноста на Заедницата се простира на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Б-3 бр. 0230-18

2 септември 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Воин Лукиќ, с. р.

533.

Врз основа на точката 8 став 2 под 2 од Одлуката за попис и проценка на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/64), Комисијата за спроведување на пописот и проценката на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СООБРАЌАЈОТ ШТО НЕ СЕ ПРОЦЕНЕТИ

I. ПРЕДМЕТ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА

1. На попис и проценка врз основа на Одлуката за попис и проценка на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети (во понатамошниот текст: Одлуката) подлежат определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што се основани според Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/61 и 53/62),

Законот за искористувањето на луките и пристаништата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/61) и Законот за искористувањето на воздухопловните пристаништа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/64), како и другите стопански организации врз кои се пренесени такви определени основни средства што биле користени од органите на управата надлежни за работите на јавните патишта, луките и пристаништата и аеродромите,

На попис и проценка подлежат и определени основни средства на стопанските организации од ставот 1 на оваа точка кои на денот на пописот и проценката се наоѓаат во изградба односно во постапка на ликвидација.

2. Единица на пописот и проценката е стопанската организација од точката 1 на ова упатство со сите свои погонски и деловни единици без оглед каде се наоѓаат тие, како и самостојна погонска односно деловна единица што има посебна жиро-сметка.

3. Со попис и проценка се опфаќаат кај сите единици на пописот и проценката следните основни средства затечени на 30 септември 1964 година, и тоа:

- 1) јавни патишта;
- 2) тунели, галерии, мостови, вијадукти и надвозници на јавни патишта;
- 3) оперативни брегови, лукобрани и оперативни површини во луки и пристаништа;
- 4) изградени површини и земјишта на аеродроми,

а кои биле исклучени од проценката според точката 3 став 2 на Одлуката за проценка на основните средства на новооснованите стопански организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62).

Како основни средства од ставот 1 на оваа точка се подразбираат и основните средства кои употреба како и основните средства во изградба.

4. Основните средства од точката 3 на ова упатство што ќе бидат пренесени врз стопанските организации од точката 1 на ова упатство по извршениот попис и проценка, односните стопански организации ќе ги попишат и проценат во рок од 30 дена од денот на пренесувањето, на начинот и според постапката што се предвидени со Одлуката и со ова упатство.

5. Основните средства од точката 3 на ова упатство што по 1 јануари 1962 година се изградени и пренесени врз стопанската организација од точката 1 на ова упатство, основните средства што стопанската организација ги изградила од сопствени средства по 1 јануари 1962 година, како и основните средства што се наоѓаат во изградба, стопанските организации ќе ги попишат според одредбите од точката 3 на Одлуката, а по цените по кои тие средства се изградени односно по кои се градат.

Ако стопанската организација од точката 1 на ова упатство не располага со документација за вредноста на таквите основни средства и не е во можност да ја прибави истата, ќе изврши проценка на тие средства според одредбите од точката 2 на Одлуката.

II. ВРЕМЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОПИС И ПРОЦЕНКА

6. Пописот и проценката на основните средства од точ. 3 и 5 на ова упатство, затечени во единиците на пописот и проценката на 30 септември 1964 година, ќе се извршат во времето од 1 октомври до 15 декември 1964 година.

Првата фаза на пописот и проценката започнува на 1 октомври а се завршува на 31 октомври 1964 година и во неа се врши пописот на основните средства.

Втората фаза на пописот и проценката започнува на 1 ноември а се завршува на 15 декември 1964 година и во неа се вршат сите дејствија што се однесуваат на проценката на попишаните основни средства.

III. ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА

7. Органи за спроведување на пописот и проценката се:

1) комисијата што врз основа на точката 8 од Одлуката ја формира сојузниот секретар за сообраќај и врски од претставници на Сојузниот секретаријат за општи стопански работи, Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за индустрија, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Државниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот завод за стопанско планирање, Сојузниот завод за статистика, Службата на општественото книговодство и Сојузната стопанска комора.

Оваа комисија, покрај задачите наведени во точката 8 став 2 на Одлуката, ја приготвува и им ја предлага на определени органи на управата номенклатурата со ценовникот на основните средства што се предмет на пописот и проценката, со нормативи на просечниот век на траењето и со нормативи за утврдување на степенот на физичката истрошеност на одделни основни средства;

2) комисиите што заради спроведување на пописот и проценката ги основаат републичките органи на управата надлежни за работите на сообраќајот, во врска со точката 8 став 2 под б на Одлуката.

Овие комисии соработуваат со комисијата што ја формира сојузниот секретар за сообраќај и врски и им даваат помош на посебните комисии формирани од страна на работничкиот совет на стопанските организации што се единици на попис и проценка;

3) посебната комисија што врз основа на точката 5 на Одлуката ја формира работничкиот совет на стопанската организација што е единица на попис и проценка (во понатамошниот текст: посебна комисија), заради вршење попис и проценка. Во состав на посебната комисија влегува, како нејзин член, и претставник на заедницата на претпријатијата, односно претставник на републичката стопанска комора ако не е формирана заедница.

Посебната комисија врши попис и проценка во стопанската организација како единица на попис и проценка според одредбите од ова упатство.

IV. ПРИНЦИПИ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА

8. Сите единици на попис и проценка се должни во времето определено во точката 6 од ова упатство да извршат попис и проценка на сите свои основни средства кои според Одлуката се предмет на попис и проценка.

Пописот и проценката се вршат записнички. Податоците за пописот и проценката се внесуваат во основниот образец за попис и проценка на определени основни средства (ПОС-1) и во сводниот образец за попис и проценка на определени основни средства (ПОС-2), кои се напечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

9. Пописот и проценката на основните средства се вршат поединечно за секое основно средство.

Поединечните предмети на пописот и проценката ги сочинуваат следните основни средства односно делови на основни средства:

1) кај јавни патишта: земјиште, долни строј, горни строј, опрема на патот, мостови, надвозници, подвозници, тунели, галерии и други објекти на целата должина на еден пат на подрачјето на единицата на попис и проценка;

2) кај луки: објекти за осигурување на бреговите, оперативни брегови масивни, оперативни брегови расчленети, оперативни површини, лукобрани и темелни каменомети;

3) кај пристаништа: вертикални брегови, полувертикални брегови, коси брегови, полукоси брегови и оперативни површини;

4) кај аеродроми: излетно-слетни патеки, заштитен појас на излетно-слетна патека, рулни па-

теки и платформи, тревни патеки, органи за одвод на атмосферска вода, паркинг-простори за автомобили и парковски површини на аеродроми.

10. Пописот и проценката на основните средства се врши според посебната Номенклатура на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети, со ценовникот, со нормативите на просечниот век на траењето и со нормативите за утврдување на степенот на физичката истрошеност на тие основни средства (во понатамошниот текст: Номенклатурата), што е пропишана со Наредбата за утврдување на номенклатурата на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64), освен основните средства наведени во точката 5 од ова упатство кои се проценуваат според одредбите од таа точка.

11. Земјиштето посебно се опишува и проценува без оглед дали на него се изградени објекти или не се изградени. (На пример: земјиште кај јавни патишта се опишува и се проценува како посебно основно средство, било да се наоѓа под пат, било да се наоѓа покрај пат).

Земјиштето се проценува по единствена цена од 20 динари за еден квадратен метар, во смисла на точката 3 став 4 од Одлуката за спроведување на ревалоризацијата на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/62 и 53/62).

Вредноста на земјиштето стекнато врз основа на договор за купопродажба или врз основа на решение за експроприација, се определува според цената утврдена во договорот односно определена во експроприационата постапка.

Ако стопанската организација не располага со документација за вредноста на земјиштето од ставот 3 на оваа точка цената на земјиштето ќе ја утврди таа според ставот 2 на оваа точка.

12. Со проценката на основните средства се утврдува набавната и сегашната вредност на основните средства.

Набавната вредност на основно средство се утврдува, при проценката, со примена на цената определена во Номенклатурата.

Набавната вредност на основните средства од точката 5 на ова упатство се утврдува на начинот предвиден во таа точка.

Сегашната вредност на основно средство му одговара на оној дел на неговата полна набавна вредност кој му е сразмерен на неговиот проценет уште можен преостанат век на траењето во однос на просечниот век на траењето.

Врз основа на одредбите од делот II на Номенклатурата сегашната вредност на основните средства не може да се определи во износ помал од 15% од набавната вредност на тие средства, освен за основните средства — оперативни брегови и лукобрани во луките и оперативни брегови во пристаништата, за кои основни средства не може да се определи сегашната вредност во износ помал од 10% од нивната набавна вредност.

13. Просечниот век на траењето на основното средство се утврдува според Номенклатурата.

Уште можниот преостанат век на траењето на основното средство го утврдува посебна комисија според физичката способност на основното средство т. е. опрема тоа во каква состојба се наоѓа тоа, без оглед на изминатото време на употреба. Не може да се определи уште можен век на траење подолг од просечниот век на траењето што е пропишан за односното основно средство. Исто така, не можат да се определат како уште можен век на траење помал број години отколку што изнесува разликата помеѓу пропишаниот просечен век на траењето на тоа основно средство и неговото фактично досегашно траење, имајќи ја при тоа предвид и одредбата од точката 12 став 5 на ова упатство.

За утврдување на физичката способност на основно средство се зема предвид годината на изградбата односно годината на последната реконструкција на основното средство.

14. Сегашната вредност на основно средство се утврдува со намалување на неговата набавна вредност зависно од просечниот век на траењето пропишан за соодветната група основни средства, со тоа што просечниот век на траењето може да се коригира според степенот на неговата конкретна физичка истрошеност. Физичката истрошеност на односното основно средство ја утврдува посебна комисија придржувајќи се за нормативите што се пропишани со Номенклатурата.

Сегашната вредност се пресметува по пат на следната формула:

$$C_v = N_b \cdot \frac{t}{t_p}$$

При што е:

C_v = сегашна вредност на основното средство,

N_b = набавна вредност на основното средство,

t_p = просечен век на траењето пропишан за одделна категорија основно средство, и

t = преостанат односно проценет уште можеен век на траењето, во рамките на пропишаните нормативи за утврдување на степенот на физичката истрошеност.

Примери:

а) за случај уште да не истекол просечниот век на траењето:

N_b = набавната вредност изнесува 100 милиони динари,

t_p = просечниот век на траењето изнесува 50 години,

t = преостанатиот век на траењето изнесува 40 години со оглед на тоа дека е ова средство во употреба 10 години,

C_v = сегашната вредност се пресметува на следниот начин:

$$C_v = N_b \cdot \frac{t}{t_p} = 100.000.000 \cdot \frac{40}{50} = 100.000.000 \cdot 0,8 = 80.000.000 \text{ динари}$$

што значи дека е сегашната вредност утврдена на 80.000.000 динари;

б) за случај да истекол просечниот век на траењето:

N_b = набавната вредност изнесува 100.000.000 динари,

t_p = просечниот век на траењето пропишан за категоријата основни средства во која спаѓа односното основно средство — изнесува 50 години. Наведеното основно средство е во употреба 120 години,

t = уште можниот век на траењето е проценет на 5 години. Меѓутоа, сообразно со пропишаниот норматив за утврдување на степенот на физичката истрошеност, кој во овој пример не може да биде помал од 15% од пропишаниот век на траењето, произлгува дека преостанатиот век на траењето е 7,5 години.

C_v = сегашната вредност се пресметува на следниот начин:

$$C_v = N_b \cdot \frac{t}{t_p} = 100.000.000 \cdot \frac{7,5}{50} = 100.000.000 \cdot 0,15 = 15.000.000 \text{ динари}$$

што значи дека сегашната вредност е утврдена на 15.000.000 динари, додека набавната вредност изнесува 100.000.000 динари.

15. При пописот и проценката, посебната комисија треба да се придржува и за следното:

1) дел од пат кој преминува низ населба а претставува основно средство на претпријатије за патишта, се попишува и се проценува по елементите и по цената што се однесуваат на делот на тој пат кој води до населбата;

2) горниот stroj на патот на мостови и во тунели се попишува и се проценува заедно со горниот stroj на односниот пат на кој се надврзува тој објект;

3) објектите на патишта изградени за сообраќај во две нивоа (надвозници, подвозници и котелци) се попишуваат и се проценуваат кон оној пат заради чија потреба односно безбедност се изградени;

4) во случаите кога мостот е граничен помеѓу две претпријатија за патишта, како и во случаите кога мостот служи за комбиниран сообраќај железнички и друмски, пописот и проценката на тој објект се врши кај онаа стопанска организација врз која тој објект во целина или делумно е пренесен на користење и управување;

5) деловите од неизграден брег на луки или пристаништа, кои на стопанските организации им се предадени на користење врз основа на членот 16 став 3 од Законот за искористувањето на луките и пристаништата, не се попишуваат и не се проценуваат ако не се водат како основни средства на тие стопански организации.

V. ПОСТАПКА ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНКА

16. Во првата фаза на пописот и проценката во единицата на пописот и проценката дефинитивно се средува и проверува сета приготвена документација и се пополнува образецот ПОС-1. За таа цел посебна комисија особено ги врши овие работи:

1) ги проверува и ги дополнува податоците потребни за извршување на пописот и проценката (податоци за премејрот, карти, планови, катастар, ситуации, решенија за преносот односно за прибавување основни средства и сл.);

2) врши попис — инвентура на сите основни средства што се предмет на пописот и проценката (премерување, пребројување и поблиско опишување на основното средство со цел за негово свртување во пописните листи според соодветните цифри, називи и технички карактеристики пропишани во Номенклатурата);

3) ја проценува фактичната состојба на основното средство во моментот на пописот за да се утврди конечно, во втората фаза на пописот и проценката, уште можниот век на траењето на тоа основно средство;

4) ги пополнува пописните листи односно образецот ПОС-1 во колоните 1 до 5 и 8 до 10.

17. Втората фаза на пописот и проценката, во која посебната комисија пристапува кон проценка, ги опфаќа следните работи:

1) проверување и утврдување да ли во образецот ПОС-1 се внесени сите основни средства што се предмет на пописот и проценката;

2) проверување и утврдување дали основните средства се правилно внесени во образецот ПОС-1 според соодветните цифри, називи и технички карактеристики пропишани во Номенклатурата;

3) проверување и утврдување дали се правилно применети цените од Номенклатурата, односно од соодветната документација (фактури, ситуации и сл.);

4) проверување и утврдување дали се правилно применети нормативите на просечниот век на траењето пропишани во Номенклатурата;

5) утврдување на вредноста на основните средства, при што се утврдува за секое основно средство процентот на физичката способност, сегашната вредност и исправката на вредноста. За таа цел комисијата ги исполнува во образецот ПОС-1 колоните 6, 7, 11, 12 и 13;

6) пополнување на образецот ПОС-2 и составување на записникот за пописот и проценката.

VI. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ И СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА

18. Податоците за пописот и проценката се внесуваат во обрасците ПОС-1 и ПОС-2.

Образецот ПОС-1 претставува основен образец за попис и проценка. Во овој образец се внесуваат основните средства поединечно.

Ако основните средства се меѓусобно функционално поврзани, тие се внесуваат во еден образец ПОС-1. На пример, за еден јавен пат се составува односно се пополнува еден образец ПОС-1 и во него се внесуваат редум, како посебни позиции, сите составни делови на патот кои претставуваат поединечни основни средства, и тоа: замјиште, долни строј, горни строј, опрема на патот, мостови, тунели и други објекти на патот. Исто така, за масивните оперативни брегови и за сите видови лукобрани, за кои цените на долната конструкција (темелниот каменомет) се дадени посебно, се пополнува еден образец ПОС-1, со тоа што во него се внесуваат поединечно, како посебни позиции, составните делови на тие функционално единствени објекти, т. е. посебно горната конструкција, а посебно темелниот каменомет.

За основните средства во употреба се пополнува посебен образец ПОС-1, со сите соодветни податоци и во горниот десни агол се испишува ознаката: „Основни средства во употреба“.

Образецот ПОС-2 претставува своден образец, кој се пополнува врз основа на податоците од образецот ПОС-1 за единица на попис и проценка како целина.

19. Секој лист од обрасците го потпишуваат сите членови на посебната комисија.

20. При пополнувањето на обрасците податоците за основните средства се внесуваат по редот по кој се разврстани основните средства во Номенклатурата, со точна ознака на шифрата и називот.

Пополнување на образецот ПОС-1

21. Во првата фаза на пописот и проценката (пописот) се пополнува образецот ПОС-1 во 6 примероци и во него податоците ги внесува посебната комисија на следниот начин:

1) во заглавјето на образецот се запишуваат: називот на стопанската организација односно на самостојната погонска или деловна единица, што е единица на попис и проценка; нејзино седиште (место); општина, околина и република; гранка и група на дејноста во која е разврстана стопанската организација од Службата на општественото книговодство. Во рубриката „Општи карактеристични податоци“ се запишуваат суштествените карактеристики и елементи на пропишаните основни средства. Така кај јавните патишта се запишува: категорија на патот (од I, II, III и евентуално IV ред); број на патот; назив на патот; вкупна должина на патот на подрачјето на претпријатието за патишта; широчина на патот и тоа посебно на коловозот (без ивичникот односно рабните ленти) а посебно на банкните;

2) во колоната 1 се запишува редниот број на позицијата на пописот и проценката според шифрите и ознаките од Номенклатурата (на пример: 121 — 321а. Од толчен камен или од чакал коловоз во дебелина од 15 cm; 122-14 Рулна патека и платформа);

3) во колоната 2 се запишува соодветната шифра од Номенклатурата за секоја позиција на проценката;

4) во колоната 3 се запишува точниот назив на основното средство односно на неговиот дел кој сочинува позиција на пописот и проценката, со сите податоци што се потребни за примена на ценовникот и нормативите за утврдување на вредноста на основното средство;

5) во колоната 4 се запишува годината на завршетокот на изградбата односно на реконструкцијата на основното средство, според постојната документација на единицата на попис и проценка односно, ако не постои таква документација, по слободна стручна оценка од посебната комисија;

6) во колоната 5 се запишува просечниот век на траењето кој е пропишан во Номенклатурата за

тоа основно средство или група основни средства; 7) во колоната 8 се запишува единица на мера на основното средство, што е изразена во Номенклатурата (m^2 , m^1 , парче или др.);

8) во колоната 9 се запишува количината на единици на мера на основното средство (вкупно m^2 , m^1 , парчиња и др.);

9) во колоната 10 се запишува цената што е пропишана по единица на мера во Номенклатурата за односното основно средство. За основните средства од точката 5 на ова упатство се запишува цената што посебната комисија ќе ја утврди од соодветната документација (фактура, ситуација, сметка и сл.).

Во втората фаза на пописот и проценката (проценката) посебната комисија, заради утврдување на набавната и сегашната вредност ги пополнува колоните 6, 7, 11, 12 и 13 на следниот начин:

1) во колоната 6 се запишува уште можниот век на траењето, кој го утврдува посебната комисија според физичката способност односно според состојбата на односното основно средство.

Ова претставува најважна задача на комисијата при проценката, зашто е потребно што пореално да се процени времето (бројот на годините) за кое може основното средство уште да биде во употреба, земајќи ги предвид и конкретните услови за нормално користење и одржување на тоа основно средство. Ова време (бројот на годините) се проценува и се определува врз основа на техничката документација и другата евиденција, а по потреба и врз основа на преглед на самото место. При својата оценка посебната комисија не може уште можниот век на траење да го определи пониско отколку што е предвидено со нормативите за утврдување на степенот на физичката истрошеност пропишан во Номенклатурата (на пример: кај патишта не пониско од 15% од пропишаниот век на траењето, а кај лукобрани и брегови не пониско од 10%).

Кај предметите на основните средства што до денот на проценката биле во употреба помал број години отколку што изнесува дадениот норматив на просечниот век на траењето за односниот вид основни средства, кој е пропишан во Номенклатурата, уште можниот век на траењето, по правило, не би требало да биде пократок од разликата помеѓу досегашниот фактичен век на траењето и пропишаниот просечен век на траењето. На пример, основно средство што се проценува има пропишан просечен век на траењето од 40 години, а се наоѓа во употреба веќе 30 години. При проценката на уште можниот век на траењето на тоа основно средство — податок кој се запишува во колоната 6 — тој уште можен век на траењето не би требало да биде пократок од 10 години а може да биде, по оценка од комисијата, подолг од 10 години, т. е. од разликата помеѓу досегашниот век на траењето и пропишаниот век на траењето.

Кај основните средства што досега биле во употреба подолгу отколку што изнесува пропишаниот просечен век на траењето, посебната комисија го цени уште можниот век на траењето според техничката состојба и конкретните услови на употребата на основното средство, имајќи ги предвид и реалните можности за негова замена со ново. На пример, ако еден мост или оперативен брег се соградени пред сто или повеќе години, а тие основни средства по оценка од комисијата можат физички да траат подолго отколку што изнесува нивниот пропишан просечен век на траењето, посебната комисија може како уште можен век на траењето да го определи за нив полниот пропишан просечен век на траењето;

2) во колоната 7 се запишува процентот на физичката способност, кој се добива кога утврденото време на уште можниот век на траењето (бројот на годините од колоната 6) се стави во однос со пропишаниот просечен век на траењето (бројот на

годините од колоната 5) на тоа основно средство. На пример: од страна на посебна комисија се оценува дека уште можниот век на траењето може да изнесува 5 години, додека просечниот век на траењето на тоа средство е пропишан на 20 години, спрема тоа процентот на физичката способност изнесува: $\frac{5 \times 100}{20} = 25\%$. При тоа се напоменува де-

ка посебната комисија во својата оценка, според пропишаните нормативи за утврдување на степенот на физичката истрошеност уште можниот век на траењето не може да го определи пониско од 15% односно 10% од пропишаниот просечен век на траењето;

3) во колоната 11 се запишува набавната вредност на основното средство, која се добива кога количината (од колоната 9) ќе се помножи со цената по единица на мера (од колоната 10);

4) во колоната 12 се запишува сегашната вредност на основното средство, која се добива кога набавната вредност искажана во колоната 11 ќе се помножи со процентот на физичката способност, кој е утврден и запишан во колоната 7 како однос на уште можниот век на траењето и просечниот век на траењето. На пример: ако набавната вредност изнесува 1.000 динари, уште можниот век на траењето 5 години, просечниот век на траењето 20 години, а процентот на физичката способност 25%, сегашната вредност изнесува 250 динари, бидејќи:

$$C_2 = 1000 \times \frac{5}{20} = 1000 \times \frac{25}{100} = 1000 \times 0,25 = 250 \text{ дин.};$$

5) во колоната 13 се запишува исправката на вредноста на предметот на проценката, која се добива кога од набавната вредност (колоната 11) ќе се одземе сегашната вредност (колоната 12).

По извршената проценка посебната комисија е должна сите пополнети образци ПОС-1 да ги потпише и завери.

Пополнување на образецот ПОС-2

22. По завршеното пополнување на образецот ПОС-1 посебната комисија го пополнува во 7 примероци сводниот образец ПОС-2 кој претставува рекапитулација на извршениот попис и проценка на сите основни средства на единицата на попис и проценка, вклучувајќи ги и основните средства вон употреба што се искажани на посебниот образец ПОС-1.

Образецот ПОС-2 се пополнува во седум примероци.

Секој примерок на образецот ПОС-2 мора да биде потпишан и заверен од страна на сите членови на посебната комисија, како и од страна на соодветните раководители на стопанската организација (директорот на претпријатието и раководителот на сметководството).

Податоците во образецот ПОС-2 се внесуваат на следниот начин:

1) заглавјето на образецот се пополнува на ист начин како и заглавјето на образецот ПОС-1 (точка 21 став 1 под 1);

2) во колоните на образецот ПОС-2 се внесуваат податоците од соодветните колони и рубрики на пополнетиот (еден или повеќе) образец ПОС-1.

Составување на записникот за пописот и проценката

23. По завршениот попис и проценка односно пополнување на образците ПОС-1 и ПОС-2 посебната комисија составува записник за пописот и проценката во 3 примероци.

Записникот за пописот и проценката се составува во оваа форма:

„Претпријатие _____
Место _____ Општина _____ Околија _____ СР _____
Гранка и група на дејноста _____

ЗАПИСНИК ЗА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА на определени основни средства

Посебната комисија за попис и проценка, определена со решение на работничкиот совет на _____ број _____ од _____ (назив на претпријатието)

во состав:

- 1) _____,
 - 2) _____,
 - 3) _____,
- (фамилијарно и родено име) (звање)

изврши попис и проценка на определени основни средства кај _____ врз основа _____ (назив на претпријатието)

на Одлуката за попис и проценка на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СРФЈ“, бр. 29/64) и Упатството за спроведување на пописот и проценката на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СРФЈ“, бр. 37/64), во времето од _____ октомври до _____ декември 1964 година.

Со пописот и проценката е утврдено дека кај _____ од _____, се нао- (назив на претпријатието)

ѓаат на управување следните основни средства во соодветни вредности:

Шифра	Назив на групата основни средства	Вредност	
		набавна	сегашна
Укупно: _____			

Овој записник е составен и потпишан од членовите на посебната комисија на _____ декември 1964 година, во _____

Членови на Посебната комисија за попис и проценка:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Дека податоците за основните средства наведени во овој записник се точни, како и дека се примени два примероци од овој записник и по два примероци од пополнетите образци ПОС-1 и ПОС-2, тврдат

Во _____ Директор на претпријатието,
(место)

Раководител на сметковод-
на _____ 1964 година ството,

24. Во колоните: „Шифра“ и „Назив на групата основни средства“ на записникот за пописот и проценката се внесуваат шифрите со соодветните називи од колоните 2 и 3 на образецот ПОС-2.

25. Записникот за пописот и проценката е полновален ако го потпишале сите членови на посебната комисија. Членовите на посебната комисија што не ќе се сложат со заклучокот на другите членови

можат да издвојат образложено мислење на посебен додаток кон записникот.

26. Записникот за пописот и проценката, заедно со сите пополнети обрасци ПОС-1 и ПОС-2, претставува материјал за извршениот попис и проценка.

VII. ПОСТАПКА СО МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ИЗВРШЕНИОТ ПОПИС И ПРОЦЕНКА

27. Стопанската организација односно погонската или деловната единица што сочинува единица на попис и проценка, во смисла на точката 2 од ова упатство, по извршениот попис и проценка е должна во рок од три дена по истекот на рокот за попис и проценка, а најдоцна до 18 декември 1964 година, да ѝ достави:

1) на надлежната Служба на општественото книговодство по два примероци од обрасците ПОС-1 и ПОС-2;

2) на односната заедница на претпријатија и на републичкиот секретаријат за сообраќај и врски по еден примерок на обрасците ПОС-1 и ПОС-2;

3) на Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски — образецот ПОС-2 во еден примерок.

Другите примероци на обрасците ПОС-1 и ПОС-2 стопанската организација ги задржува за свои потреби.

Во поглед на доставувањето на материјалите од ставот 1 на оваа точка до надлежната Служба на општественото книговодство, како и контролата на исправноста од страна на Службата на општественото книговодство, важи одредбата од точката 6 на Одлуката.

VIII. ОБРАБОТКА И СВЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПОПИСОТ И ПРОЦЕНКАТА

28. Службата на општественото книговодство при Народната банка на Југославија — Главна централа ќе изврши обработка и сведување на резултатите на пописот и проценката врз основа на елементите содржани во образецот ПОС-2 до 31 јануари 1965 година.

Резултатите на пописот и проценката на секое претпријатије се обработуваат и се сведуваат според гранките и групациите на стопанската дејност на која ѝ припаѓа стопанската организација (претпријатија за патишта, претпријатија-луки, претпријатија-пристаништа и претпријатија за аеродромски услуги), по републиките и за територијата на Југославија.

IX. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

29. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 41-59/64-6

9 септември 1964 година

Белград

Комисија за спроведување пописот и проценката на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети

Претседател на Комисијата,
инж. Василие Драговиќ, с. р.

ПОС — 1

(формат 297×420 mm)

ОСНОВЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНКА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Претпријатие _____
(точен назив на стопанската организација)

Место _____ Општина _____ Околија _____ СР _____

Дејност _____
(да се запише основната дејност — гранка и група — во која е разврстана стопанската организација кај СОП)

Општи карактеристични податоци: _____

Реден број	Шифра	ОСНОВНО СРЕДСТВО		Век на траењето (год.)		% на физичката способност (колоната 6 × 100) колоната 5	Единица на мера	Количина	Цена за единица мера	Вредност во илјади динари		
		НАЗИВ	Година на изгредбата	Процен	Уште можем					Набавна (колони 9 × колони 10)	Сагашна (колони 11 × колони 6) колони 5 или колони 11 × колони 7	Исправка на вредноста (колони 11— колони 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Датум _____

Место _____

Членови на посебната комисија за попис и проценка:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ПОС — 2

(формат 297 × 420 mm)

**СВОДЕН ОБРАЗЕЦ
ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНКА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА**

Претпријатие _____ (точен назив на стопанската организација)

Место _____ Општина _____ Околија _____ СР _____

Дејност _____ (да се запише основната дејност — гранка и група — во која е разврстана стопанската организација кај СОК)

Реден број	Шифра	НАЗИВ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА	Количина			Вредност во илјади динари			% на отпишаност колона 9 × 100 колона 7
			м ² (во илјади)	km	парчиња	Набавна	Сегашна	Исправка на вредноста (колона 7 минус колона 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	0	Земјишта:							
2	1	Градежни објекти:							
3	12	Сообраќајни објекти:							
4	121-3	А. Јавни патишта (5 до 8) односно (9+10 +17+20+21+22) од тоа:							
5	—	патишта од I ред							
6	—	патишта од II ред							
7	—	патишта од III ред							
8	—	патишта од IV ред							
9	121-31	Долни строј							
10	121-32	Горни строј							
11	—	со толченички или чакален коловоз (-321/а, б)							
12	—	со современ коловоз, од тоа (13 до 16):							
13	—	цемент — бетонски коловоз (-324/а)							
14	—	крупна или ситна камена коцка (-324/б)							
15	—	асфалт-бетон (-324/ц и д)							
16	—	други современи коловози (-322/а и б, -323/а, б и ц)							
17	121-33	Опрема на патот (18+19)							
18	—	огради (-331, -332, -333)							
19	—	дрвореди покрај пат (-334)							
20	121-34	Објекти на пат (-341, -342 и -343)							
21	123-5	Тунели и галерии на јавни патишта (123-51, 123-52, 123-53, 123-54, 123-55 и 123-56)							
22	124-6	Мостови, надвозници и подвозници на јавни патишта (124-61, 124-62, 124-63, 124-64 и 124-65)							
23	122	Б. Изградени површини и земјишта на аеродроми (24+29)							
24	122-1	Аеродромски маневарски површини (25 до 28)							
25	—	излетно-слетна патека (122-11, 122-12)							
26	—	заштитен појас на излетно-слетна па- тека (122-13)							
27	—	рулни патеки и платформи (122-14, 122-15 и 122-16)							
28	—	органи за одвод на атмосферска вода (122-17)							
29	122-9	други објекти (122-91 и 122-92)							
30	127	Ц. Оперативни брегови, оперативни по- вршини и лукобрани во луките (31 до 33+39+45)							
31	127-1	Објекти за осигурување на брег (127-11, 127-12 и 127-13)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	127-2	Оперативни брегови масивни (полни) (127-21 и 127-22)							
33	127-3	Оперативни брегови расчленети (127-31, 127-32, 127-33 и 127-34)							
34	—	Оперативни брегови по категории: (35 до 38) = (32+33)							
35	—	брегови за бродови на малата крајбрежна пловидба и чамци (до 4 m длабочина)							
36	—	брегови за бродови на големата крајбрежна пловидба (од 4 до 6 m длабочина)							
37	—	брегови за бродови на долгата пловидба од средна големина (од 6 до 10 m длабочина)							
38	—	брегови за поголеми бродови на долгата пловидба — трампери и танкери (над 10 метра длабочина)							
39	127-4	Оперативни површини (40 до 44)							
40	—	Испланирани и извалани површини (планум) (127-41 и 127-42)							
41	—	Толченички површини (-431)							
42	—	Асфалтирани и бетонирани површини (-432 и -433)							
43	—	Тарацани (калдрмисани) површини (-434 и -435)							
44	—	Поплочени површини (-436 и -437)							
45	127-5	Лукобрани (127-51, 127-52 и 127-53)							
46	128	Д. Оперативни брегови и оперативни површини во пристаништата (47 до 51)							
47	128-1	Вертикален брег (кеј) (128-11, 128-12 и 128-13)							
48	128-2	Полувертикален брег (кеј) (128-21, 128-22 и 128-23)							
49	128-3	Кос брег (кеј) (128-31, 128-32, 128-33, 128-34 и 128-35)							
50	128-4	Полукос брег (кеј) (128-41 и 128-42)							
51	128-5	Оперативни површини (52 до 57)							
52	—	Површини од чакал, толченик и камен (128-51, 128-52 и 128-53)							
53	—	Површини калдрмисани со ситна камена коцка (128-54)							
54	—	Површини поплочени со бетонски блокови (128-55)							
55	—	Површини со асфалтен застор (128-56)							
56	—	Површини калдрмисани со крупна коцка (128-57)							
57	—	Површини поплочени со армирано-бетонски плочи (128-58)							

Датум _____

Директор на претпријатието,

Членови на посебната комисија за попис
и проценка:

Место _____

Раководител на сметководството,

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/64, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ

Во членот 133 став 1 наместо зборовите: „21 март“ треба да стои: „31 март“.

Во членот 158 став 3 во третиот ред по зборот: „земјоделството“ треба да се додадат зборовите: „и на хибридна лоза“.

Во членот 186 наместо зборот: „наплатениот“ треба да стои: „неплатениот“.

Од законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, 5 септември 1964 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИЗРАЕЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ИЗРАЕЛ

I

Се отповикува

Јоже Земљак од должноста на извонреден пратеник и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Израел.

II

Се назначува

Воислав Шобаиќ, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен министер на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Израел.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 9

8 септември 1964 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226.
— Директор и одговорен уредник Љубодрог Гуриќ, Улица Јована Ристика бр. 1. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград

НОМЕНКЛАТУРА

ЗА ПОПИС И ПРОЦЕНКА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СООБРАЌАЈОТ ШТО НЕ СЕ ПРОЦЕНЕТИ, СО ЦЕНОВНИКОТ, НОРМАТИВИТЕ НА ПРОСЕЧНИОТ ВЕК НА ТРАЕЊЕТО И НОРМАТИВИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИЗИЧКАТА ИСТРОШЕНОСТ НА ТИЕ ОСНОВНИ СРЕДСТВА

која е составен дел од Наредбата за утврдување на Номенклатурата на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64) е објавена како Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/64 и може да се добие преку Продавната служба на Службен лист на СФРЈ, Белград, ул. Јована Ристика бр. 1. Жиро-сметка 101-13-602-32.

СОДРЖИНА:

	Страна
524. Одлука за сезонско покачување на цените на јагленот — — — — —	717
525. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за техничко-заштитните мерки при работата на површинските откопи на јаглен, метални и неметални минерални суровини — — — — —	717
526. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при рударските подземни работи — — — — —	718
527. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за хигиенско-техничките заштитни мерки при работите на истражување и експлоатација на нафта и земни гасови со длабински дупнатини — — —	720
528. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за Техничките прописи за превоз на луѓе и материјали по окната на рудниците — — — — —	720
529. Наредба за утврдување на Номенклатурата на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети — — — — —	722
530. Наредба за дополние на Наредбата за примена на Одлуката за формирање на цените и за уплатување на разликите во цените за определени производи — —	723
531. Наредба за начинот, постапката и условите за остварување на посебната премија за семе од високородни сорти на пченица и 'рж во 1964 година — — —	723
532. Решение за одобрување основањето и работата на Југословенската заедница за унапредување на заштитата при работата	724
533. Упатство за спроведување на пописот и проценката на определени основни средства на стопанските организации во сообраќајот што не се проценети — — —	724
Исправка на Основниот закон за придонесите и даноците на граѓаните — — — — —	732